



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ

Сабота, 1 септември 1956
Број 26

Година XII

Претплатата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 802-Т-698

210.

На основа член 4 став 1 од Уредбата за платите на сојузните државни секретари и другите раководни службеници на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/54 и 18/54), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ И ДРУГИТЕ РАКОВОДНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

I.

Основната плата на државните секретари изнесува месечно до 25.000 динари.

Покрај основната плата на државните секретари им припаѓа положен додаток до 6.000 динари и дополнителна плата до 8.000 динари месечно.

Со посебно решение, дополнителна плата на државните секретари може да им се определи и во повисок износ.

Платата во износот предвиден за државните секретари се одредува и на директорот на републичкиот Завод за стопанско планирање.

II.

На службениците на положај државен потсекретар, секретар на секретаријат на Извршниот совет, секретар на републички совет, помошник државен секретар, помошник на секретар на секретаријат на Извршниот совет, директор на републичка самостојна управа и други раководни службеници на соодветни положаи, основната плата им се одредува по одредбите на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи

По исклучок, на службениците од претходниот став може основната плата да им се определи во платни разреди од член 4 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи според положајот и работното место што го завзема односниот службеник без оглед на звањето.

Дополнителната плата за службениците од ст. 1 и 2 од овој оддел, се одредува во износ до 8.000 динари месечно. Со посебно решение дополнителната плата може да се определи и во повисок износ.

Положајниот додаток за службениците од ст. 1 и 2 од овој оддел се одредува по про-

писите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

III.

Платите по оваа Одлука ќе се исплатуваат од 1-VII-1956 година.

IV.

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 259

21 јули 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

211.

На основа член 13 став 3 и член 88 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗБИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

1) Во точка 1 од Одлуката за самоуправните установи и стручните и општествените организации што избираат претставници во републичкиот Совет за просвета и култура („Службен весник на НРМ“ бр. 19/56) се додава нова последна алинеја која гласи:

— Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците и службениците на културно-уметничките установи во Скопје.

2) Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ИС бр. 354

17 август 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Васил Горгов, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

212.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО

1. Точка 1 од Одлуката за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши Републичкиот совет за школство („Службен весник на НРМ“ бр. 19/56) се изменува така што во неа се бришат зборовите:

- Средната музичка школа во Скопје;
- Средната балетска школа во Скопје; и
- Школата за применета уметност во Скопје.

2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

ИС бр. 195/56-1

22 август 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Васил Горгов, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

213.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

1. Се дополнува точка 1 од Одлуката за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши Републичкиот совет за просвета и култура („Службен весник на НРМ“ бр. 19/56), во толку што се приклучуваат и следните установи:

— Заводот за култура — просветен и наставен филм во Скопје;

- Средната музичка школа во Скопје;
- Средната балетска школа во Скопје и
- Школата за примената уметност во Скопје.

2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

ИС бр. 193/56-1

22 август 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Васил Горгов, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

214.

На основа чл. 8 од Законот за Институтот за национална историја („Службен весник на НРМ“ бр. 15/56). Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА

I.

Советот на Институтот за национална историја ќе има 13 (тринаесет) членови.

II.

Во Советот на Институтот за национална историја за членови се именуваат:

1. Мојсов Лазо, народен пратеник,
2. Поповски Елисие, народен пратеник,
3. Зафировски Митко, директор на Народната библиотека,
4. Миљовски Киро, професор на Универзитетот,
5. Коневски Блаже, професор на Универзитетот,
6. Поповски Славе, началник на Историскиот архив на ЦК СКМ,
7. Мире Димче, народен пратеник
8. Митевски Методи, народен пратеник,
9. Бојановски Диме, член на Извршниот совет,
10. Лапе Љубен, професор на Универзитетот,
11. Лефков Димче, професор на Универзитетот,
12. Томовски Томо, наставник на Универзитетот, и
13. Митрев Димитар, професор на Универзитетот.

Членовите означени во точ. 10, 11, 12 и 13 се именуваат по предлог што е даден од Собранието на Институтот.

III.

Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 358

18 август 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Васил Горгов, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

215.

По предлогот на Републичкиот одбор за Македонија — Синдикат на рударските и металургиските работници, како усмена на

првиот штрајк на рударите во Рудникот „Лојане“, кој започнал на 28 август 1929 година, кога рударите на Македонија прв пат организирано и успешно се супроставија против изграбувачите, поради заштита на своите права, на основа чл. 75 од Уставниот закон, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ 28 АВГУСТ ЗА ДЕН НА РУДАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Се прогласува 28 август за ден на рударите на Македонија, кој во иднина ќе се прославува во сите рудници во НР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 359

27 август 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Васил Горгов, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

216.

На основа чл. 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.) и член 13 став 2 т. 4 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ број 6/56 год.), а во врска со чл. 70 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 година), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 31 мај 1956 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ПРИМАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1955 ГОДИНА

1. — Се прима завршната сметка на приходите и расходите за 1955 година на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, во која се искажани:

— вкупно приходи Динари	4.513.678.064
— издвојување за резерва 1% од придонесот Динари	45.812.283

— чисти приходи Динари	4.467.865.781
— расходи Динари	4.731.431.530

— вишок расходи над приходи Динари	263.565.749
------------------------------------	-------------

2. — Оваа одлука влегува во сила откако ќе ја одобри Извршниот совет на НР Македонија и се објави во „Службен весник на НРМ“.

Број 3721

31 мај 1956 година

Скопје

Претседател,
на Извршниот одбор,
М. Димитриевски, с. р.

217.

На основа член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.) и член 13 став 2 т. 15 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 год.), а во врска со чл. 26 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 31 мај 1956 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРЕМИЈАТА И НАДОМЕСТОТ ЗА ПООДДЕЛНИ СЛУЧАИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕОСИГУРУВАЊЕ И ПРОЦЕНТОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ

1. — Точка 1 Глава I од Одлуката за висината на премијата и надоместот за поодделни случаи на задолжително реосигурување и процентот на остварување на мандатот („Службен весник на НРМ“ бр. 23/55 г.) се менува и гласи:

Околиците заводи за социјално осигурување за 1955 година ќе уплатуваат премија во фондот за задолжително здравствено реосигурување од 6% од вкупната сума на собраниот придонес за здравствено осигурување.

2. — Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување и се објави во „Службен весник на НРМ“.

Број 3722

31 мај 1956 година

Скопје

Претседател,
на Извршниот одбор,
М. Димитриевски, с. р.

218.

На основа член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 г.),

и член 13 став 2 т. 13 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 год.), а во врска со чл. 16 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје на својата седница одржана на ден 31-V-1956 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ОКОЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Од расположивите средства на резервниот фонд на задолжително реосигурување што изнесуваат Динари 44.133.367.— се доделуваат за кредити на околиските заводи и тоа:

Завод — Скопје	Дин. 19.333.367.
Завод — Куманово	Дин. 6.400.000
Завод — Штип	Дин. 18.400.000

Вкупно динари 44.133.367

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Број 3723
31 мај 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
М. Димитриевски, с. р.

219.

На основа член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување, чл. 13 став 2 точка 3 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ број 6/56 г.) и член 66 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје на своето заседание одржано на ден 31-V-1956 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 1956 ГОД.

1. — Се донесува пресметката на приходите и расходи за 1956 година на Републичкиот завод за социјално осигурување во која се искажани:

— вкупни приходи Динари	4.611.126.000
— издвојување за резерва 1% од придонесот Динари	46.818.000
— чисти приходи Динари	4.564.308.000
— расходи Динари	4.546.403.000

— Вишок на приходите над расходите Динари 17.905.000

2. — Оваа Одлука влегува во сила од кога ќе ја одобри Извршниот совет на НРМ и се објави во „Службен весник на НРМ“.

Број 3725
31 мај 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
М. Димитриевски, с. р.

220.

На основа чл. 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување чл. 13 став 2 точка 11 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Сл. весник на НРМ“ бр. 6/56 год.) и чл. 3 и 55 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје на својата седница одржана на ден 31 мај 1956 година, а во согласност со Извршниот совет на НР Македонија, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ОПШТАТА СТОПА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. — Во смисла на точ. 1 став 1 глава XIX од Сојузниот Општествен план за 1956 год. („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 14/56 год.) определена стопата на придонесот од 40% од износот исплатен на име плати и останати лични издатоци (основ за пресметнување на придонесот) и по издвојување на определениот дел за потребите на Сојузниот завод за социјално осигурување (0,10%) се распределува на:

- а) стопата на придонесот за здравствено осигурување 12%
- б) стопата на придонесот за инвалидско-пензионо осигурување и додатоци на деца 27%
- в) стопата на придонесот за материјално обезбедување и патни разности на времено безработни работници и службеници 0,90%

2. — Дел на придонесот според одделните стопи на придонесот пониски од општата стопата на придонесот за социјално осигурување, се определува за здравствено осигурување по стопата од 12%, а остатокот како дел на стопата на придонесот на инвалидско-пензионо осигурување и додатоци на деца.

3. — Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

4. — Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за распределба на општата стопата на придонесот за

социјално осигурување за 1955 година, објавена во „Службен весник на НРМ“ број 23/55 год. под број 5849 од 15 јуни 1955 год.

Број 3726
31 мај 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
М. Димитриевски, с. р.

221.

На основа чл. 13 ст. 2 точ. 15 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56) и чл. 26 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје на својата седница одржана на ден 21 мај 1956 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

I.

1. — Околистите заводи за социјално осигурување за 1956 година ќе исплатуваат премија во фондот за задолжително здравствено реосигурување во висина од 5% од вкупната сума на собраниот придонес за здравствено осигурување.

2. — За резервен фонд за задолжително здравствено реосигурување се издвојува 10% од вкупниот износ на наплатената премија.

II.

Износите на републичките просеци во случаеви на задолжително здравствено реосигурување од чл. 25 на Уредбата за финансирање на социјалното осигурување и најмалите проценти на отстапување од тие износи за секој ќе се врши надоместување од фондот за реосигурување се одредуваат и тоа:

1. Просечен придонес за здравствено осигурување по активен осигуреник на 13.900 д. со отстапување на минус 3% т.е. 13.485 динари годишно (основица за надоместување).

2. Како случај на поголемо користење на здравствени услуги поради недоволните санитарни услови се утврдуваат и тоа:

а) просечниот број на амбулантните услуги по еден активен осигуреник на 17,5 услуги отстапување од плус 3% т.е. 18 услуги годишно како основица за пресметка;

б) просечниот број на болно опскрбни дни по 1 активен осигуреник на 6,5 без отстапување годишно, како основица за надокнадување и

в) просечниот број на патните случаеви до лекар специјалист на 100 активни осигу-

реници на 21 патување со отстапување од плус 10%, т.е. 23 годишно, како основица за пресметка;

3. Просечен број на осигуреници — жени на 17,5% со отстапување од плус 5% т.е. 18,4% како основица за пресметка.

4. Просечен број на членовите на семејствата на 1,92 со отстапување од плус 1%, т.е. 1,94 како основица за пресметка.

III.

Висината на надоместувањето по фондот за задолжително здравствено реосигурување за поделни случаеви на реосигурување е:

1. Во колку е просечниот годишен придонес за здравствено осигурување по 1 активен осигуреник помал од републичкиот просек од Дин. 13.485.— надоместувањето ќе се врши во 100%-тен износ на разликата помеѓу републичкиот просек и просекот на околистите заводи за социјално осигурување за секој активен осигуреник.

2. Во колку е користењето за здравствените услуги поголемо од републичкиот просек ќе се врши надоместување:

а) за прекорачување на амбулантните услуги над републичкиот просек од 18 прегледи и услуги (амбулантно забни) на 1 осигуреник надоместувањето ќе се врши во 70%-тен износ од Дин. 126 т. е. Дин. 88;

б) за прекорачување на бројот на болно опскрбни дни над републичкиот просек од 6,5 болно опскрбни дни, на 1 активен осигуреник, надоместувањето ќе се врши во 70%-тен износ од 867 дин. т. е. Дин. 607;

в) за поголемо користење на патни разноси до лекар специјалист над републичкиот просек од 23 патувања на 100 активни осигуреници, надоместувањето ќе се врши во 70%-тен износ од Дин. 2.046 т. е. Дин. 1.432.

3. — Во колку процентот на осигуреник — жена е поголем од републичкиот просек од 18,4%, надоместувањето ќе се врши во износ од Дин. 600 по 1 осигуреник жена над просекот.

4. — Во колку просечниот број на членови на семејства на активните осигуреници од републичкиот просек, 1,94, надоместувањето ќе се врши во 40%-тен износ од Дин. 3.142 т. е. 1.200 динари за секој член на семејството над просекот.

IV.

Пресметнувањето на премии и надомести, документирање на барањата за надомест како и постапката за остварување на правото за надоместување од фондот за здравствено реосигурување ќе се врши на следниот начин:

1. — На крајот на секој календарски месец, околистите заводи за социјално осигурување ќе вршат пресметнување на премиите, и по пат на книжењето ќе ја одобрат меѓусебната сметка на републичкиот завод.

2. — Републичкиот завод за социјално осигурување ќе врши редовно издвојување на средствата во резервниот фонд во одредениот процент.

3. — Утврдување на износот за надомест за поедини случаи на задолжително здравствено реосигурување се врши врз основа на статистичките и финансиските сведенија споменати по оваа одлука.

За таа цел околиците заводи за социјално осигурување се должни по истекот на секое календарско тримесечје да испратат до Републичкиот завод за социјално осигурување за изминатиот период од почетокот на годината сведенија со соодветните документи, врз основа на кои Републичкиот завод ќе утврди дали наст. причини за задолжително здравствено реосигурување за кое се врши надоместувањето.

Сведенијата треба да бидат групирани по месеци.

4. — Републичкиот завод за социјално осигурување врз основа на поднесената документација ќе врши пресметување со заводите каде настанатите случаи за реосигурување и ќе донесе решение за признавање на правата на надоместувањето и за висина на надоместувањето по поодделни случаи.

5. — Во период помеѓу поедини обрачуни Републичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема висината на надоместувањето за изминатиот обрачунашки период.

6. — Сите обрачуни по секој основ ќе се вршат за сето поминато време од почетокот на годината до крајот на обрачунашкиот период, а за надоместување доаѓа во обзир само разликата помеѓу извршената исплата на аконтацијата и конечниот обрачун на надоместувањето што припаѓа за соодветна година.

7. — Во колку Републичкиот завод за социјално осигурување констатира дека поднесените сведенија и документација не се потполни или обрачуните се погрешни ќе бара од заводот истото да го надополни, а може и да врши проверка по документацијата на поднесените барања.

8. — Оваа Одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување и се објави во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

9. — Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на премијата и надокнадата за поодделни случаи на обавезно реосигурување и процентот за остварување на надомест, број 5847 од 15 јуни 1955 година.

Број 3727

31 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
М. Димитриевски, с. р.

222.

На основа чл. 13 ст. 2 точ. 17 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“, бр. 6/56 год.) и чл. 49 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 31 мај 1956 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ОДДЕЛНИ НОРМИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. — Најмал број на осигуреници запослени кај поодделни обврзници на придонесот, кој обврзува за одредување на одделни норми на придонес се утврдува на 40 работници односно службеници.

Во овој број не влегуваат учениците во стопанството, а определените норми ќе се применуваат и за нив.

2. — Најмал просечен расход за здравствено осигурување по еден активен осигуреник, како и најнизок процент на отсаствување од работа поради болест и повреда за кое отстапување ќе се определуваат одделни норми се утврдува и тоа:

а) најмал просечен расход за здравствено осигурување по еден активен осигуреник годишно во износ од Динари 5.110 во кој основ влегуваат расходите за: надомест место плата по болест и повреда, болничко лекување и лекови,

б) најнизок процент на отсаствување од работа поради болест и повреда 2,5%.

Како основ за примена на одделни норми служи просекот на расходите и процентот на отсаствувањето од работа остварено во претходното тримесечје.

3. — За некои стопански гранки изузетно од точка 2 под б) се одредува процент за отсаствување од работа и тоа:

— индустрија на тутун	(129)	3,1%
— неметални рудинци	(116)	3,3%
— текстилна индустрија	(124)	4, - %
— обоена металургија	(115)	4,8%
— графичка индустрија	(128)	5,8%

Одделни норми за овие обврзници ќе се применуваат само на процентот за отсаствување од работа, а не и на останатите расходи по здравствено осигурување.

4. — Најмало отсаствување од просекот на расходите за здравствено осигурување по еден осигуреник, како и најмал процент на отсаствувањето од работа поради болест и повреда, за чие прекорачување задолжително ќе се определуваат одделни норми на придонесот, се одредува:

а) кај расходите отстапување за секој 500 дин. (годишно)

б) кај отстапување од работа за секое отстапување 0,30%.

5. — Најмалите одделни норми на придонесот за здравствено осигурување што ќе се определуваат задолжително за определеното отстапување од просекот на расходите односно од просекот на отстапувањето од работа на подрачјето на околинскиот завод за социјално осигурување по точка 4 од оваа Одлука, се утврдува стопа на придонесот со 0,50%.

ОДДЕЛНИ НОРМИ ПО ТАБЛИЦАТА СЕ СЛЕДНИТЕ:

а) за отстапување над просекот

Ако е просекот:

На расходите надминато за	Отстапувањето надминато за	Одделни норми за придонесот -изнесува
500	0,30	12,50%
1.000	0,60	13,00%
1.500	0,90	13,50%
2.000	1,20	14,00%
2.500	1,50	14,50%
3.000	1,80	15,00%
3.500	2,10	15,50%
4.000	2,40	16,00%

б) за отстапување под просекот

Ако е просекот на:

Расходите помал за	Отстапувањето помало од	Одделни норми на придонесот — изнесува
500	0,30	11,50%
1.000	0,60	11,00%
1.500	0,90	10,50%
2.000	1,20	10,00%

6. — Врз основа на чл. 50 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, Собранијата на околските заводи за социјално осигурување донесуваат таблица на одделни норми на придонесот со тоа, што треба задолжително да се земаат во обзир минималните стопи предвидени по точка 5 од оваа Одлука и во тој оквир да бидат составени.

7. — Ако е просекот на расходи односно отстапување од работа за подрачјето на околинјата понизок од дотичните просеци утврдени со оваа Одлука (пониски од 5.110 дин. годишно односно од 2,50%), Собранието на околинските заводи за социјално осигурување таблиците на одделните норми ги утврдуваат спрема просекот на подрачјето на околинјата.

8. — Ако кај поедини обврзници на придонесот се утврди отстапување и од најмалиот просек на расходите за здравствено осигурување и од најмалиот процент на отстапување од работа поради болест и повреда, околинскиот завод за социјално осигурување ќе определи стопа на придонесот по основ кој дава поповолна стопа.

9. — Одредените просеци за поедини стопански гранки (точка 3) се должни да ги зе-

мат во обзир при донесувањето на таблиците по одделни норми, сите околински заводи за социјално осигурување.

Овие околински заводи донесуваат посебни таблица на стопа за секоја стопанска гранка предвидена во точка 3 на оваа Одлука.

10. — Толкување на начинот за спроведување на оваа Одлука дава Извршниот одбор.

11. — Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а по претходно добиената согласност од Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување и ќе се применува од 1 јуни 1956 година.

12. — Со влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за условите за востановување и висината на посебните стопи на придонесот за социјално осигурување, број 5848 од 15 јуни 1955 година.

Број 3728

31 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
М. Димитриевски, с. р.

223.

На основа чл. 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување, чл. 13 став 2 точ. 19 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 година) и член 56 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 31 мај 1956 година, во согласност со Извршниот совет на НР Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1956 ГОДИНА

1. — Околинскиот завод за социјално осигурување ќе го задолжи на плаќање со додатниот придонес секој поединец обврзник на придонесот за социјално осигурување при кого ќе утврди дека е бројот на заболувања на осигурениците, запослени при тој обврзник нараснал поради тоа, што не се или се недоволно спроведени пропишаните здравствени и технички мерки со цел за заштита на запослените лица.

2. — Оценка да не се, односно да се недоволно спроведени здравствените или техничките мерки при поединечниот обврзник на придонесот, дава надлежната инспекција на трудот на народниот одбор на околинјата, без која оценка околинскиот завод за социјално осигурување не може да донесе решение во смисол на одредбите по член 57 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

3. — Околинскиот завод за социјално осигурување ќе го задолжи поединечниот обврзник на придонес за плаќање на дополнителен придонес во износ:

— 0,50% од основата за пресметка на придонесот за социјално осигурување, кога просекот на заболувањата (односно траењето на заболувањата) при поединечниот обврзник на придонесот е поголем за 0,30% од општиот просек утврден за околинјата.

Применување на дополнителниот придонес ќе се врши по следната таблица:

— за секое прекорачување на просекот за заболувањата за 0,30% се наголемува стопата на придонесот за 0,50%.

— за секое прекорачување на просекот на заболувањата за 0,60 се наголемува стопата на придонесот за 1%,

— за секое прекорачување на просекот на заболувањата за 0,90 се наголемува стопата на придонесот за 1,5%,

— за секое прекорачување на просекот на заболувањата за 1,20 се наголемува стопата на придонесот за 2%.

4. — Оваа Одлука влегува во сила откако ќе ја одобри Извршниот совет на НРМ и се објави во „Службен весник на НРМ“.

5. — Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Решението за условите за воведување и висината на дополнителниот придонес за социјалното осигурување, број 5850 од 15 јули 1955 година („Службен весник на НРМ“ број 23/1955 година).

Број 3729

31 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот одбор.
М. Димитриевски, с. р.

224.

На основа член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување и член 33 и 75 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување на своето заседание одржано на ден 31 мај 1956 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА НАДОКНАДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОКО- ЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. — На околинските заводи за социјално осигурување на територијата на НР Македонија, за покривање трошоците за здравствена заштита на лицата предвидени во член 14

точка 1 и 3 од Законот за здравствено осигурување на работниците и службениците, се обезбедува од средствата на фондот за долгорочно осигурување надокнада паушал од 500 динари месечно за секое лице.

2. — Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Број 3731

31 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот одбор.
М. Димитриевски, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 210. Одлука за платите на државните секретари и другите раководни службеници на државните органи — — — — — | 433 |
| 211. Одлука за дополнување на Одлуката за самоуправните установи и стручните и општествените организации што избираат претставници во републичкиот Совет за просвета и култура — — — — — | 433 |
| 212. Одлука за изменување на Одлуката за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши републичкиот Совет за школство — — — — — | 434 |
| 213. Одлука за дополнување Одлуката за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши републичкиот Совет за просвета и култура — — — — — | 434 |
| 214. Решение за одредување бројот и именувањето членови на Советот на институтот за национална историја — — — — — | 434 |
| 215. Решение за прогласување 28 август ден на рударите на Македонија — — — — — | 435 |
| 216. Одлука за примање на завршната сметка за 1955 година — — — — — | 435 |
| 217. Одлука за изменување на Одлуката за висината на премијата и надоместот за поодделни случаи на задолжително реосирање и процентот на остварување на надоместот — — — — — | 435 |
| 218. Одлука за доделување кредити на околинските заводи за социјално осигурување — — — — — | 436 |
| 219. Одлука за донесување на пресметката на приходите и расходите за 1955 година — — — — — | 436 |
| 220. Одлука за распределба на општата стопа на придонесот за социјално осигурување — — — — — | 436 |
| 221. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување — — — — — | 437 |
| 222. Одлука за одделни норми на придонесот за здравствено осигурување — — — — — | 436 |
| 223. Одлука за применување на додатниот придонес за социјално осигурување за 1956 г. — — — — — | 439 |
| 224. Одлука за надокнадување на трошоците за здравствена заштита на околинските заводи за социјално осигурување — — — — — | 440 |